

Личен аудиосистем

Упатство за брз почеток

Уживајте во музика преку безжична мрежа



* 4 5 2 8 3 0 0 1 1 * (1)

©2014 Sony Corporation

CMT-X7CD / CMT-X7CDB

Прво подгответе ги главниот уред и далечинскиот управувач


Подготвување на далечинскиот управувач

Батеријата во далечинскиот управувач е монтирана во фабриката. Пред да го користите далечинскиот управувач за првпат, отстранете ја фолијата за изолација што е прикачена на држачот на батеријата.



Вклучување на главниот уред

- 1 Поврзете го кабелот за напојување (обезбеден) со задната страна на главниот уред.
- 2 Поврзете го кабелот за напојување (обезбеден) во ѕидниот штекер.
- 3 Притиснете I/⏻ за да го вклучите главниот уред.



Xperia

Поврзување на безжична мрежа со SongPal

1

Проверете дека Xperia е поврзан со безжична мрежа.

Забележете ги SSID и лозинката на рутерот на линиите подолу.

SSID:

Лозинка:

За детали, погледнете во упатството за работа на рутерот.

2

Инсталирајте SongPal на Xperia, па отворете ја апликацијата.

Барајте „SongPal“ во продавницата Google Play™.



Откако ќе се вчита SongPal, следете ги упатствата на апликацијата.

3

Направете поврзување преку BLUETOOTH помеѓу главниот уред и вашата Xperia, следејќи ги упатствата на апликацијата.

Допрете ја N-ознаката на главниот уред со Xperia.




Ако моделот на Xperia што го имате не ја поддржува функцијата NFC, погледнете „Кога функцијата NFC не е достапна на вашата Xperia“.


4

Конфигурирајте ги поставките за Wi-Fi, следејќи ги упатствата на апликацијата.

Внесете ја лозинката што ја запишавте во чекор 1, па допрете [OK] (Во ред).



Кога ќе заврши поврзувањето преку Wi-Fi, ќе се појави основниот екран на SongPal. Затворете SongPal, па рестартирајте го главниот уред.



Дизајнот на апликацијата може да биде променет без претходно известување.


5

Репродуцирајте музика

- 1 Отворете ја апликацијата [WALKMAN®]* на вашата Xperia.




- 2 Допрете [SONY:CMT-X7xx], па започнете ја репродукцијата.



За време на репродукцијата на музика, на прозорецот за приказ ќе се појави „HOME NET“.

Кога функцијата NFC не е достапна на вашата Xperia.

Со далечинскиот управувач поставете го уредот во режим на спарување. Статусот на главниот уред се прикажува на прозорецот за приказ.




- 1 Притиснете FUNCTION за да изберете „BT AUDIO“.
- 2 Притиснете MENU.
- 3 Притиснете ⬆/⬆ за да изберете „BT MENU“, па притиснете ⊕.
- 4 Притиснете ⬆/⬆ за да изберете „PAIRING“, па притиснете ⊕.
- 5 Притиснете ⬆/⬆ за да изберете „OK“, а потоа притиснете ⊕.


Кога ќе започне да трепка „PAIRING“ во прозорецот за приказ, уредот влегува во режим на спарување.

Направете поврзување преку BLUETOOTH со вашата Xperia.

- 1 Допрете [Open the Bluetooth setting screen] (Отвори го прозорецот за поставки за Bluetooth).



- 2 Допрете [SONY:CMT-X7xx (Bluetooth)].



Продолжете со чекор 4.

* Можно е вашата Xperia да ја нема апликацијата [WALKMAN®]. Во тој случај, оваа функција не може да се користи.

Поврзување на безжична мрежа со SongPal

1

Проверете дека iPhone е поврзан со безжична мрежа.

Забележете ги SSID и лозинката на рутерот на линиите подолу.

SSID:

Лозинка:

За детали, погледнете во упатството за работа на рутерот.

2

Инсталирајте SongPal на iPhone, па отворете ја апликацијата.

Барајте „SongPal“ во App Store.



Откако ќе се вчита SongPal, следете ги упатствата на апликацијата.

3

Поставете го уредот во режим на спарување.


Со далечинскиот управувач поставете го уредот во режим на спарување. Статусот на главниот уред се прикажува на прозорецот за приказ.




4

Направете поврзување преку BLUETOOTH со вашиот iPhone.

① Допрете [Settings] (Поставки) → [Bluetooth].



② Вклучете BLUETOOTH.




- ① Притиснете FUNCTION за да изберете „BT AUDIO“.
- ② Притиснете MENU.
- ③ Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете „BT MENU“, па притиснете \oplus .
- ④ Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете „PAIRING“, па притиснете \oplus .
- ⑤ Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете „OK“, а потоа притиснете \oplus .

Кога ќе започне да трепка „PAIRING“ во прозорецот за приказ, уредот влегува во режим на спарување.


5

Конфигурирајте ги поставките за Wi-Fi, следејќи ги упатствата на апликацијата.


③ Допрете [SONY:CMT-X7xx(Bluetooth)].



Внесете ја лозинката што ја запишавте во чекор 1, па допрете [OK] (Во ред).



Кога ќе заврши поврзувањето преку Wi-Fi, ќе се појави основниот екран на SongPal. Затворете SongPal, па рестартирајте го главниот уред.



Дизајнот на апликацијата може да биде променет без претходно известување.


6

Репродуцирајте музика

① Поминете со прстот од дното на екранот за да се прикаже контролниот центар.



② Допрете [AirPlay], изберете [SONY:CMT-X7xx], па започнете ја репродукцијата.




За време на репродукцијата на музика, на прозорецот за приказ ќе се појави „AirPlay“.

Воспоставување безжична врска со копчето WPS на рутерот за безжичен LAN

1

Проверете дали мрежниот (LAN) кабел (не е обезбеден) е исклучен од уредот, па вклучете го уредот.

Индикатор за режим на подготвеност



Индикаторот за режим на подготвеност ќе засвети во зелена боја и ќе почне да трепка во прозорецот за приказ.

Поврзувањето преку Wi-Fi може да се направи и преку компјутер, а може да се поврзе и мрежата. За детали, погледнете во упатствата за работа.

2


Поставете го уредот во режим на WPS.

- ① Притиснете MENU за да изберете „NETWORK“.
- ② Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете „WPS“, па притиснете \oplus .
- ③ Кога на прозорецот за приказ се појави „OK“, притиснете \oplus .

„WPS“ светнува во прозорецот за приказ.

3

Притиснете и задржете го копчето WPS* подолго од 3 секунди.



Ќе почне да трепка „CONNECT“ откако десетина секунди ќе трепка „WPS“ на прозорецот за приказ, а потоа ќе светне кога ќе заврши поврзувањето.

* За детали на, упатете се на оперативните упатства на рутерот за безжичен LAN.

За „SongPal“

Звучни поставувања

Лесно можете да го прилагодите звукот или да ги користите препорачаните поставки на Sony за „CA+“.

Музички услуги

Можете да уживате во различни музички услуги.

Контролирање уреди на домашната мрежа

Можете да репродуцирате музика што е складирана на компјутер или на DLNA-сервер преку својата мрежа.


Операции на CD вметнато во главниот уред или уред поврзан преку USB

Можете да репродуцирате CD што е вметнато во главниот уред или музика од уред поврзан со приклучокот за USB

Со „SongPal“ можете да контролирате различни работи во зависност од поврзаниот уред. Спецификацијата и дизајнот на апликацијата може да бидат променети без претходно известување.

Избор на уред

Изберете уред компатибилен со „SongPal“.




Поставки на поврзаниот уред

Се прикажуваат различни звучни/мрежни поставки. Ова мени може да се прикаже од секој екран, со брз допир надесно.

Главен екран

Ги прикажува функциите на избраниот уред, музички услуги и апликации инсталирани на вашиот паметен телефон/iPhone.



Мини плеер

Регулатор за избраната функција.